

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика\* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (4) од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и за разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 9 ноември 2020 година донесе

## **РЕШЕНИЕ**

### **за одбивање на приговор**

1. Приговорот на Андреевски Мартин од Скопје со бр. УП2 09-179/20 од 6 октомври 2020 година, против Решението со кое се одбива барањето за исклучување од системот за дистрибуција на топлинска енергија на Снабдување со топлина БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје бр.03-2346/4 од 4 септември 2020 година, СЕ ОДБИВА.
2. Решението на Снабдување со топлина БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ од Скопје бр.03-2346/4 од 4 септември 2020 година СЕ ПОТВРДУВА.
3. Оваа решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб страницата на Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

### **Образложение**

Мартин Андреевски од Скопје до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе приговор бр. УП2 09-179/20 од 6 октомври 2020 година, против Решението со кое се одбива барањето за исклучување од системот за дистрибуција на топлинска енергија на Снабдување со топлина БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје бр. 03-2346/4 од 4 септември 2020 година (во понатамошниот текст: Снабдување БЕ Скопје), за стан на ул. Коле Неделковски број 6 -1 Скопје.

На 3 ноември 2020 година беше одржана седница на Комисија за постапување по приговори и разрешување на спорови од областа на природен гас, топлинска енергија и течни горива.

На седницата се изврши увид во приложените докази од страна на подносителот на приговорот и тоа:

- Решението со кое се одбива барањето за исклучување од системот за дистрибуција на топлинска енергија бр. 03-2346/4 од 4 септември 2020 година од Снабдување БЕ Скопје,
- Фактури за потрошена електрична енергија бр.1099932991-4 од 24.05.2020 година, бр.1000784596-0 од 26.06.2020 година и бр.1102625207-3 од 24.08.2020 година издадени од ЕВН Хоме ДОО Скопје,
- Фактури од ЈП Водовод и канализација Скопје бр. 950160044059 од 5/2020, бр.95016005048077 од 8/2020 и бр.95016004512971 од 6/2020.
- Список на присутни станари на посебните делови од зградата согласни за ослободување од парното греење.
- Извод од Матична книга на умрени за Јелица Андреевска -тетка на барателот.

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на приговорот утврди дека истиот не е основан.

Согласно член 54 став (1) точка 1) и точка 2) од Правилата за снабдување со топлинска енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.65/19 и 162/19), сопственикот на посебниот дел од објектот кој што бара да се исклучи е потребно да обезбеди писмена согласност за исклучување од системот за топлинска енергија од мнозинството од вкупниот број на сопственици на посебни делови од објектот и по добивање на писмената согласност, сопственикот на посебниот дел од објектот кој што бара да се исклучи е потребно да изготви елаборат за енергетска ефикасност, со кој се потврдува дека алтернативниот систем за греење кој што ќе се користи по исклучувањето е енергетски поефикасен, еколошки поприфатлив и значително го намалува користењето на примарна енергија потребна за испорака на единица топлинска енергија во споредба со системот за централно греење, земајќи ја предвид енергијата потребна за екстракција, конверзија, транспорт и дистрибуција.

Од доставената документација се увиде дека подносителот во Барањето за исклучување од системот за дистрибуција на топлинска енергија не постапил согласно член 54 став (1) точка 1) и точка 2) од Правилата за снабдување со топлинска енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.65/19 и 162/19), односно не изготвил и доставил елаборат за енергетска ефикасност на посебен дел од објектот за кој бара исклучување.

Имајќи го во предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на оваа решение.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истата.

УП2 09-179/20  
9 ноември 2020 година  
Скопје

Претседател на Регулаторна комисија за  
енергетика и водни услуги на  
Република Северна Македонија  
Марко Бислимоски